

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 11

Четврток, 10 мај 2012 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:	Стр.		Стр.
171. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 во град Струмица	2	177. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт- изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица	6
172. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт- Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 во град Струмица	3	178. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт- изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица	6
173. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18 во КО Струмица	3	179. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт- Деталниот урбанистички план за КП 5382 во град Струмица	7
174. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и КП 6276/18 во КО Струмица	4	180. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт- Деталниот урбанистички план за КП 5382 во град Струмица	7
175. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12	4	181. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП1837/2 во град Струмица	8
176. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12	5	182. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП1837/2 во град Струмица	9

- | | |
|---|--|
| <p>183. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт- Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 во град Струмица 9</p> <p>184. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18 во КО Струмица 10</p> <p>185. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12 10</p> | <p>186. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт- изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица 11</p> <p>187. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за КП 5382 во град Струмица 11</p> <p>188. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП1837/2 во град Струмица 12</p> |
|---|--|

171.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна анкета на Нацрт- Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 во град Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 (Блок 30 по нова нумерација) КП 1799/1 во КО Струмица со површина од 2090 м² и граничен опфат:

- од источната страна по регулациона линија со ул. „Балканска“,
- од северната страна оди по границата со КП бр.1799/2 и КП 1801/1,
- од западната страна по регулациона линија со ул. „Дебарска“ и
- од јужната страна по регулациона линија со собирна ул. „Гоце Делчев“.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 (Блок 30 по нова нумерација) КП 1799/1 во КО Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3535/3
10.05.2012 год.
Ст р у м и ц а

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

.....

172.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
по Нацрт- Деталниот урбанистички
план за дел од Урбан Блок 10 во град
Струмица

1. Се организира јавна презентација по Нацрт- Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 (Блок 30 по нова нумерација) КП бр. 1799/1 во град Струмица со површина од 2090 м² и граничен опфат:

- од источната страна по регулациона линија со ул. „ Балканска“,
- од северната страна оди по границата со КП 1799/2 и КП 1801/1,
- од западната страна по регулациона линија со ул. „ Дебарска“ и
- од јужната страна по регулациона линија со собирна ул.„Гоце Делчев“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт- Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 (Блок 30 по нова нумерација) кп 1799/1 во ко Струмица со површина од 2090М2 ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” во соба број 3.

4. Јавната презентација ќе се одржи на ден 17.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.08-3535/4 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....
173.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Нацрт -Деталниот урбанистички план
за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15,
10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18
во КО Струмица

1. Се организира јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и КП 6276/18 во КО Струмица со површина од 12.207 м² и граничен опфат:

- Од североисток со улица број 4 (според ДУП за блок 38);
- Од југоисток со КП 10/1;
- Од југозапад со ул. “ Гуро Салај“;
- Од северозапад со улица 2 (според ДУП за блок 38).

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и КП 6276/18 во КО Струмица со површина од 12.207 м², ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3536/3 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

174.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
план за дел од Урбан Блок 38 за КП
10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и КП 6276/18
во КО Струмица

1. Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и КП 6276/18 во КО Струмица со површина од 12.207 м² и граничен опфат:

- Од североисток со улица број 4 (според ДУП за блок 38);
- Од југоисток со КП 10/1;

- Од југозапад со ул. "Ѓуро Салај";
- Од северозапад со улица 2 (според ДУП за блок 38).

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и КП 6276/18 во КО Струмица со површина од 12.207 м² ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

4. Јавната презентација ќе се одржи на ден 23.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3536/4 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

175.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт- изменување и дополнување на
дел од план за село Банско, Блок 12

1. Се организира јавна анкета на Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12 со површина од 6,10 ха и граничен опфат:

- од запад и северозапад по осовина на каналот со КП 3534/1 КО Банско;
- од исток и североисток по осовина на новопроектираната улица;
- од јужната страна по јужна граница на КП 3258, КП 3256, КП 3255/1,
- КП 3254, КП 3247 и КП 3246 КО Банско, што претставува и плански
- опфат на населбата.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12 ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3514/3 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....
176.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација на Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12

1. Се организира јавна презентација на Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12 со површина од 6,10 ха и граничен опфат:

- од запад и северозапад по осовина на каналот со КП 3534/1 КО Банско;
- од исток и североисток по осовина на новопроектираната улица;
- од јужната страна по јужна граница на КП 3258, КП 3256, КП 3255/1;
- КП 3254, Кп 3247 и КП 3246 КО Банско, што преставува и плански опфат на населбата.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12 ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

4. Јавната презентација ќе се одржи на ден 23.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3514/4 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

177.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Нацрт- изменување и дополнување на
Деталниот урбанистички план за дел
од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во
град Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт - изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица со површина од 0,9 ха и граничен опфат:

- од исток по осовината на постојната магистрална ул. „ Маршал Тито“;
- од северната страна оди по границата меѓу Блок 25 и Блок 26;
- од западната страна по осовината на новопланираната улица бр. 9; и
- од јужната страна по осовината на новопланираната пешачка улица со скали.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање;

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт- изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за уранизам и комунални работи ул. „Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на

анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр.08-3515/3 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

178.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
по Нацрт- изменување и дополнување
на Деталниот урбанистички план за
дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9
во град Струмица

1. Се организира јавна презентација на Нацрт - изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица со површина од 0,9 ха и граничен опфат:

- од исток по осовината на постојната магистрална ул. „ Маршал Тито“;
- од северната страна оди по границата меѓу Блок 25 и Блок 26;
- од западната страна по осовината на новопланираната улица бр. 9; и
- од јужната страна по осовината на новопланираната пешачка улица со скали.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт- изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

4. Јавната презентација ќе се одржи на ден 23.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3515/4 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

179.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање на јавна анкета по Нацрт- Деталниот урбанистички план за КП 5382 во град Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Блок 8 (Блок 27 по нова нумерација) на КП 5382 во град Струмица, со површина од 355 м² и граничен опфат:

- Од северозапад граничи со КП бр. 5386/1 и КП бр. 5408;
- Од североисток со КП бр. 5384,5383 и 5380;
- Од југоисток со КП бр. 5381 и 5380;
- Од југозапад граничи со површина за јавна употреба со КП бр.5412/2, пристапна улица „Бетовенова“ КП бр. 5408.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на

огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталниот урбанистички план за КП 5382 во град Струмица со површина од 355 м², ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3516/3 Градоначалник
10.05.2012 год на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

180.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за КП 5382 во град Струмица

1. Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од Блок 8 (Блок 27 по нова нумерација) за КП 5382 во град Струмица со површина од 355 м² и граничен опфат:

- Од северозапад граничи со КП бр..5386/1 и КП бр.5408;

- Од североисток со КП бр..5384,5383 и 5380;
- Од југоисток со КП бр.5381и 5380; и
- Од југозапад граничи со површина за јавна употреба со КП бр.5412/2, пристапна улица „Бетовенова“ КП бр. 5408.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од Блок 8 (Блок 27 по нова нумерација) за КП 5382 во град Струмица со површина од 355 м², ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

4. Јавната презентација ќе се одржи на ден 17.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.08-3516/4 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

181.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова
нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2
во град Струмица**

1. Се организира јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2 во град Струмица со површина од 1600 м² и граничен опфат:

- од исток со ул. „Младинска“;
- од север со ул. „Гоце Делчев“;
- од запад граничи со пешачка патека од ул. „Гоце Делчев“ и дел од површините за јавна употреба – јавен паркинг; и
- од југ граничи со парцелите со КП 1840 и КП бр.1841.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3.Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2 во град Струмица со површина од 1600 м², ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр.08-3517/3 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

182.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП бр. 1837/1 и КП бр. 1837/2 во град Струмица

1. Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2 во град Струмица со површина од 1600 м² и граничен опфат:

- од исток со ул. „Младинска“;
- од север со ул. „Гоце Делчев“;
- од запад граничи со пешачка патека од ул. „Гоце Делчев“ и дел од површините за јавна употреба – јавен паркинг; и
- од југ граничи со парцелите со КП 1840 и КП 1841.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2 во град Струмица со површина од 1600 м² ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

4. Јавната презентација ќе се одржи на ден 17.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.08-3517/4 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

183.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за именување на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по Нацрт- Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 (Блок 30 по нова нумерација) КП 1799/1 во КО Струмица

1. За членови во Комисијата за спроведување на јавната анкета и јавната презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 10 (Блок 30 по нова нумерација) КП 1799/1 во КО Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на планот; и
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета, а јавната презентација на ден 17.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-3535/5 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

184.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 38 за КП 10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и КП 6276/18 во КО Струмица

1. За членови во Комисијата за спроведување на јавната анкета и јавната презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2 во град Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета, а јавната презентација на ден 23.05.2012

година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3,.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-3536/5 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

185.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавната презентација по Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12

1. За членови во Комисијата за спроведување на јавната анкета и јавната презентација по Нацрт- изменување и дополнување на дел од план за село Банско, Блок 12 ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета, а јавната презентација на 23.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот

за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3,

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3514/5 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета, а јавната презентација на 23.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3,

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3515/5 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

186.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по Нацрт- изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица

1. За членови во Комисијата за спроведување на јавната анкета и јавната презентација по Нацрт- изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 25 Урбана Единица 9 во град Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Андреј Манев – претставник на изготвачот на планот; и
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

187.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавната презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за КП 5382 во град Струмица

1. За членови во Комисијата за спроведување на јавната анкета и јавната презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од Блок 8 (Блок 27 по нова нумерација) за КП 5382 во град Струмица со површина од 355 м² ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Александра Едровска – претставник на изготвачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на

Одлуката за организирање јавна анкета, а јавната презентација на ден 17.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3,

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3516/5 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

188.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за именување на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавната
презентација по Нацрт - Деталниот
урбанистички план за дел од Урбан
Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП
1837/1 и КП 1837/2 во град Струмица

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната анкета и јавната

презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 21 (Блок 12 нова нумерација) КП 1837/1 и КП 1837/2 во град Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;

- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот; и

- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета, а јавната презентација на 17.05.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3,

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3517/5 Градоначалник
10.05.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.